

Во согласност со Одлуката на Советот на Народна банка на Република Македонија за објавување податоци и извештаи од страна на Банката („Службен весник на РМ“ бр.134/2007), ТТК БАНКА АД Скопје објавува

ИЗВЕШТАЈ И ПОДАТОЦИ

со состојба 31.12.2017 година
објавено на 14.5.2018 година

Содржина:

1. Податоци за Банката
2. Податоци за акционерската структура на Банката
3. Податоци за сопствените средства и адекватноста на капиталот на Банката
 - 3.1. Податоци за стапка на задолженост
4. Податоци за процесот на управување со ризиците
 - 4.1. Податоци во однос на управувањето со кредитниот ризик
 - 4.2. Податоци за структурата на портфолиото за тргување
 - 4.3. Податоци во однос на управувањето со оперативниот ризик
 - 4.4. Податоци за капиталните вложувања на Банката

1. Податоци за Банката	
Назив	ТТК БАНКА АД Скопје
Седиште	Скопје, ул., „Народен фронт“ бр.19а
Единствен матичен број	6121110
Организациска структура	<u>Организациска структура на ТТК Банка (прилог)</u>
Број на вработени на 31.12.2017 година	257
Финансиски активности кои Банката може да ги врши во согласност со дозволата за основање и работење издадена од гувернерот на НБРМ	<ul style="list-style-type: none">• Прибирање депозити и други повратни извори на средства;• Кредитирање во земјата, вклучувајќи и факторинг и финансирање на комерцијални трансакции;• Кредитирање во странство, вклучувајќи и факторинг и финансирање на комерцијални трансакции;• Издавање и администрацирање платежни средства (парични картички, чекови, патнички чекови, меници);• Финансиски лизинг;• Менувачки работи;• Платен промет во земјата и во странство, вклучувајќи купопродажба на девизи;• Брз трансфер на пари;• Издавање платежни гаранции, авали и други форми на обезбедување;• Изнајмување сефови, остава и депо;• Тргување со инструменти на пазарот на пари (меници, чекови, сертификати за депозит);• Тргување со девизни средства, што вклучува и тргување со благородни метали;• Тргување со хартии од вредност;• Купопродажба, гарантирање и пласман на емисија на хартии од вредност;• Посредување во продажба на полиси за осигурување;• Посредување во склучување договори за кредити и заеми;• Обработка и анализа на информации за кредитна способност на правни лица;• Економски-финансиски консалтинг;• Други финансиски активности утврдени со закон кои може да ги врши Банката.

*Дозвола за основање и работење(прилог)

<p>Финансиски активности кои ги врши Банката</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Приирање депозити и други повратни извори на средства; • Кредитирање во земјата; • Издавање и администрирање на платежни средства (парични картички, пензиски чекови); • Менувачки работи; • Платен промет во земјата и во странство, вклучувајќи купопродажба на девизи; • Брз трансфер на пари; • Издавање платежни гаранции и други форми на обезбедување; • Изнајмување сефови, остава и депо; • Тргување со девизни средства; • Тргување со хартии од вредност; • Обработка и анализа на информации за кредитна способност на правни лица; • Тргување со инструменти на пазарот на пари; • Посредување во склучување договори за кредити и заеми.
<p>Финансиски активности за кои од страна на гувернерот на НБРМ е изречена забрана или ограничување за нивно вршење, односно е повлечена согласноста</p>	<p>Нема.</p>

2. Податоци за акционерската структура на Банката

<p>Назив, седиште, правна форма, претежна дејност и процент на учество во вкупниот број акции и во вкупниот број издадени акции со право на глас во Банката за акционерите правни лица со квалификувано учество</p>	<ul style="list-style-type: none"> • „Тетекс“ АД Тетово, ул. „Браќа Миладиновци“ бр 1, Тетово 14.13 - Производство на друга горна облека Учество во вкупниот број акции од 43,52% Учество во вкупниот број акции со право на глас од 43,52%. • „Петролгас“ ДОО Тетово ул. „Видое Смилевски Бато“ бб, Тетово 68.20 - Издавање и управување со сопствен недвижен имот или недвижен имот земен под закуп (лизинг) Учество во вкупниот број акции од 3,15% Учество во вкупниот број акции со право на глас од 3,15% <ul style="list-style-type: none"> • Физички лица поврзани со „Тетекс“ АД Тетово Учество во вкупниот број акции од 3,09% Учество во вкупниот број акции со право на глас од 3,09% • Вкупно групација „Тетекс“ Учество во вкупниот број акции од 49,76% Учество во вкупниот број акции со право на глас од 49,76%
<p>Име и презиме, адреса и процент на учество во вкупниот број акции и во вкупниот број издадени акции со право на глас во Банката за акционерите физички лица со квалификувано учество</p>	<p>Нема.</p>
<p>Вкупен број и вкупно учество во вкупниот број акции и во вкупниот број издадени акции со право на глас во Банката за</p>	<p>Број на акционери кои немаат квалификувано учество во Банката: 1916</p> <p>Процент на учество во вкупниот број акции издадени од</p>

акционери кои немаат квалификувано учество во Банката	<p>Банката: 50,24%</p> <p>Процент на учество во вкупниот број акции со право на глас издадени од Банката: 50,24%</p>
--	--

3. Податоци за сопствените средства и адекватност на капиталотна Банката

Износ на почетен капитал запишан во Централен регистар	907.888.000 денари
Број на акции	907.888 обични акции
Номинален износ на акциите	1.000 денари
Опис на карактеристиките на основните компоненти на сопствени средства	<p>Сопствените средства претставуваат збир на основниот и дополнителниот капитал, утврдени во согласност со Одлуката за методологијата за утврдување на адекватноста на капиталот. При утврдување на износот на сопствените средства, Банката е должна да ги почитува следниве стапки:</p> <ul style="list-style-type: none"> - редовниот основен капитал не смее да биде понизок од 4,5% од активата пондерирана според ризиците (стапка на редовен основен капитал) и - основниот капитал не смее да биде понизок од 6% од активата пондерирана според ризиците (стапка на основен капитал). <p>Основниот капитал претставува збир на редовниот основен капитал и додатниот основен капитал. Компоненти на редовниот основен капитал на Банката се: капиталните инструменти коишто ги исполнуваат условите од точка 14 од Одлуката за методологијата за утврдување на адекватноста на капиталот, премијата од продажбата на капиталните инструменти, задолжителната општа резерва, задржаната нераспределена добивка којашто не е оптоварена со идни обврски и кумулативната сеопфатна добивка. Редовниот основен капитал е намален за износот на нематеријалните средства, вложувањата во капиталните инструменти на лица од финансискиот сектор, при што тие лица имаат вложувања во Банката и вложувања во капитални инструменти на лица од финансискиот сектор во кои Банката има значајно вложување.</p> <p>Банката нема додатен основен капитал и дополнителен капитал.</p>
Износ и компоненти на основниот капитал, утврден во согласност со Одлуката за Методологијата за утврдување на адекватноста на капиталот	<p>Основниот капитал на Банката изнесува 962.776 илјади денари и се состои од:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Капитални инструменти од РОК: 907.888 илјади денари; • Премија од капиталните инструменти: 127 илјади денари; • Општи резерви фондови: 98.521 илјади денари; • Задржана нераспоредена добивка: 4.388 илјади денари; • Кумулативна сеопфатна добивка: 7.012 илјади денари; • Одбитни ставки: 55.161 илјади денари.
Износ и компоненти на дополнителниот капитал, како и нивниот износ, кој во согласност со Методологијата за утврдување на адекватноста на капиталот може да биде дел од сопствените средства на Банката	Нема.
Видот на одбитните ставки од основниот капитал и дополнителниот капитал	<ul style="list-style-type: none"> • Нематеријални средства: 3.376 илјади денари; • Вложувања од капитални инструменти од РОК на лица од финансискиот сектор, при што тие лица имаат вложувања во Банката: 12.795 илјади денари;

	<ul style="list-style-type: none"> Вложувања во капитални инструменти од РОК на лица од финансискиот сектор во кои Банката има значајно вложување: 38.990 илјади денари;
Вкупен износ на сопствени средства и висина на адекватност на капиталот со состојба 31.12.2017 година	Вкупен износ на сопствени средства: 962.776 илјади денари. Адекватност на капиталот: 16,71%.
Висината на капиталот потребен за покривање на кредитниот ризик, утврден во согласност со Методологијата за утврдување на адекватноста на капиталот, прикажан одделно за билансните и вонбилансните ставки	<p>Капитал потребен за покривање кредитен ризик: 371.049 илјади денари.</p> <p>Капитал потребен за покривање кредитен ризик од билансни ставки: 358.540 илјади денари.</p> <p>Капитал потребен за покривање кредитен ризик од вонбилансни ставки: 12.509 илјади денари.</p>
Висината на капиталот потребен за покривање на валутниот ризик, утврден во согласност со Методологијата за утврдување на адекватноста на капиталот	Капитал потребен за покривање на валутен ризик: 16.928 илјади денари.
Висината на капиталот потребен за покривање на пазарниот ризик, утврден во согласност со Методологијата за утврдување на адекватноста на капиталот, при што одделно се прикажува износот на капиталот потребен за покривање на генералниот и специфичниот ризик од вложувања во сопственички хартии од вредност и вложувања во должнички инструменти од портфолиото за тргување и износот на капиталот потребен за покривање на ризикот од порамнување/испорака и ризикот од другата договорна страна:	Нема.
Висината на капиталот потребен за покривање на ризикот од промена на цената на стоките	Нема.
Висината на капиталот потребен за покривање за надминување на лимитите на изложеност	Нема.
Висината на капиталот потребен за покривање на оперативниот ризик	Капитал потребен за покривање на оперативен ризик: 73.067 илјади денари.
Висината на капиталот потребен за покривање други ризици, доколку Банката по сопствена оцена утврдила дополнителен износ на капитал потребен за покривање на тие	Нема.

ризици или доколку Народната банка утврдила дополнителен износ на потребен капитал, заради природата, видот и обемот на активностите коишто ги извршува Банката и ризиците на кои е изложена како резултат на тие активности

3.1. Податоци за стапката на задолженост						
ОПИС	31.7.2017	31.8.2017	30.9.2017	31.10.2017	30.11.2017	31.12.2017
Износ на редовниот основен капитал и додатниот основен капитал, како и основниот капитал на Банката	969.326	969.420	965.670	965.764	965.857	962.776
Износ на вкупната билансна изложеност коишто се користи за пресметка на стапката на задолженост	7.440.625	7.564.894	7.609.884	7.573.848	7.502.910	7.777.100
Износ на вкупната вонбилансна изложеност коишто се користи за пресметка на стапката на задолженост	302.772	303.952	311.680	316.160	324.569	331.895
Износ на стапката на задолженост за претходното полуодие	12,52%	12,32%	12,19%	12,24%	12,34%	11,87%
Износ на вкупните билансни изложености во согласно со последните финансиски извештаи	7.495.085	7.619.260	7.663.836	7.627.706	7.556.674	7.832.261
Износ на вкупните вонбилансни изложености во согласност со последните финансиски извештаи	1.785.617	1.807.414	1.867.516	1.924.417	1.968.797	2.011.582
Просечна стапка на задолженост	12,25%					
Објаснување за разликите меѓу билансните и вонбилансните изложености	разликите меѓу билансните изложености произлегуваат од одбитните ставки од основниот капитал, акумулираната амортизација и примените аванси, а разликите во вонбилансните изложености произлегуваат од факторите на конверзија.					

4. Податоци за процесот на управување со ризиците (податоците во овој дел се содржани во ревизорскиот извештај за 2017 година)	
Стратегии и процеси за управување со секој поединечен ризик	<ul style="list-style-type: none"> Банката воспоставува интегриран систем за управување со сите материјални и нематеријални ризици на кои е изложена и кој е соодветен на природата, големината и сложеноста на финансиските активности коишто ги врши. Врз основа на Стратегијата за преземање и управување со ризици, Банката воспоставува посебни политики и процедури за преземање и управување со сите ризици на кои е изложена во своето работење. Политиките за преземање и управување со ризиците содржат: <ul style="list-style-type: none"> Оцена на капацитетот на Банката за преземање одделни ризици; Организациска поставеност на функцијата за управување

	<p>со ризиците;</p> <ul style="list-style-type: none">- Основни елементи на управувањето со ризиците;- Прифатливи инструменти за заштита од или намалување на ризиците;- Внатрешна контрола и основни елементи на процесот за утврдување на интерниот капитал на Банката;- Оцена на потребната адекватност на капиталот на Банката. <p>• Банката во своето работење е изложена и управува со следните видови ризици:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Кредитен ризик или ризик од загуба за Банката, поради неможноста нејзиниот клиент да ги измирува своите обврски кон неа во договорениот износ и/или во договорените рокови;2. Ликвидносен ризик или ризик кој се јавува кога Банката не може да обезбеди доволно парични средства за намирување на своите краткорочни обврски во моментот на нивното достасување или да ги обезбеди потребните средства со многу повисоки трошоци;3. Валутен ризик или ризик од загуба заради промена на меѓувалутните курсеви и/или промена на вредноста на денарот во однос на вредноста на другите странски валути;4. Пазарен ризик или ризик од загуба како последица на промена на цената на финансиските инструменти наменети за тргувачење;5. Оперативен ризик или ризик од загуба, поради:<ol style="list-style-type: none">а) несоодветни или слаби внатрешни процеси,б) несоодветни лица и несоодветни или слаби системи во Банката,в) надворешни настани. <p>Оперативниот ризик го вклучува и правниот ризик, како и ризикот од перење пари и финансирање на тероризмот, ризикот од несоодветност на информативните системи и други оперативни ризици;</p> <p>Користењето услуги од надворешни лица го опфаќа користењето услуги коишто овозможуваат на Банката да ги врши нејзините финансиски активности, вклучувајќи ги и помошните банкарски услуги. Користењето на овие услуги може да ја изложи Банката на оперативен ризик;</p> <ol style="list-style-type: none">6. Правен ризик кој претставува тековен или иден ризик врз добивката и сопствените средства на Банката, предизвикан од прекршувања/непочитувања на законските и подзаконските прописи, договори, пропишани практики, етички стандарди или како последица на погрешно толкување на прописите, правилата, договорите и други правни документи;7. Ризик од концентрација кој претставува секоја поединечна директна или индиректна изложеност или збир на изложености коишто може да предизвикаат значителни загуби;8. Ризик од промена на каматните стапки во портфолиото на банкарските активности претставува ризик од загуба коишто произлегува од неповољните промени на каматните стапки, а коишто влијаат на позициите во портфолиот на банкарските активности на Банката;9. Ризик на земја или ризик од загуба поради изложеноста на Банката кон одделна земја, коишто може да произлезе од економските, социјалните и политичките услови во земјата во која се наоѓа седиштето на должникот. Посебна форма на ризик на земјата претставува ризикот од трансфер,
--	---

	<p>којшто произлегува од можните ограничувања при трансферот на средствата од една земја во друга;</p> <p>10. Репутациски ризик или ризик врз добивката или сопствените средства на Банката којшто произлегува од неповолните оцени за Банката од страна на клиентите, доверителите, акционерите, инвеститорите и супервизорите;</p> <p>11. Стратегиски ризик или ризик врз добивката или сопствените средства на Банката којшто произлегува од промените во деловното опкружување, негативните деловни одлуки, несоодветното спроведување на одлуките или недоволната респонзивност на Банката на промените во деловното опкружување;</p> <p>12. Ризик од неусогласеност на работењето на Банката со прописите или ризик од изложување на Банката на правни или регулаторни санкции и ризик од настанување финансиски загуби и загрозување на уледот на Банката, како последица на неусогласеноста на работењето на Банката со прописите (законски и подзаконски акти, правилници и стандарди кои се на сила во РМ, други пазарни узанси и кодекси, како и интерни акти на Банката).</p>
<p>Структура и организација на функцијата за управување со ризици</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Банката воспоставува организациска структура, со јаснодефинирани надлежности и одговорности при преземањето и управувањето со ризиците, која одговара на големината, видот и сложеноста на Банката и на финансиските активности кои ги врши. • Управувањето со ризиците во Банката се остварува на сите хиерархиски нивоа во организациската структура. Имено, на стратегиско ниво управувањето е во надлежност на Надзорниот одбор на Банката кој ги донесува политиките за управување со ризиците и ги дефинира стратегиските определби и префериенции на Банката за изложување на секој одделен тип ризик. Надзорниот одбор преку донесување на политиките ги дефинира генералните насоки и целите при управување со ризиците, прифатливото ниво на ризик, лимитите кои спречуваат ризик од концентрација, организациската поставеност во процесот на управување со ризиците, поделбата на надлежностите, прифатливите инструменти за намалување на ризикот, поставеноста на информативниот систем и системот за внатрешна контрола и ревизија. • Врз основа на донесените политики, Управниот одбор усвојува процедури и методологии за управување со ризиците на Банката во кои подетално се разработени процесите и активностите за управување со ризиците кои овозможуваат јасна поделба на надлежностите помеѓу организациските делови кои се носители и кои преземаат ризици и организациските делови кои се надлежни за управување со истите. • Одборот за управување со ризици редовно го следи и го оценува системот за управување со ризиците, ги разгледува извештаите за управување со одделните ризици, воспоставува лимити за изложеност на ризици и го следи нивното остварување, како и други активности во согласност со законските одредби кои се во доменот на стратегиско управување со ризиците. • Имплементацијата на политиките и процедурите се остварува на макрониво, преку централизирано управување со ризиците

	<p>од страна на Дирекцијата за управување со ризици која работи во рамките на Секторот за стратешко банкарство, од една страна, како и на микрониво преку нивно почитување од страна на вработените во Секторот за комерцијално банкарство, односно лицата кои преку своите работни активности ја изложуваат Банката на ризик, од друга страна.</p>
<p>Структура на системот за мерење на ризикот и системот за внатрешно известување</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Банката во согласност со политиките за преземање и управување со ризиците воспоставува процедури за преземање, мерење или оцена, следење, контрола или намалување на ризиците кои треба: <ul style="list-style-type: none"> – Да овозможат навремено и сеопфатно идентификување на ризиците (мапирање на ризиците) со кои се соочува Банката; – Да се засноваат врз квантитативни и/или квалитативни оцени за мерливите и немерливите ризици; – Да вклучуваат правила, начини и постапки за намалување, диверзификација, трансфер и избегнување на ризиците, кои се идентификувани, мерени и оценети од страна на Банката; – Да ги дефинираат фреквенцијата и методите за следење на ризиците. • Банката има воспоставено ефикасен информативен систем кој овозможува навремено и точно известување на органите на управување (Управниот одбор, Надзорниот одбор и Одборот за управување со ризици) за изложеноста на сите одделни ризици, како и за ризичниот профил на Банката. Овој систем подразбира почитување на дефинирана динамика за изработка и доставување интерни и законски извештаи и известувања, кои овозможуваат навремено информирање за движењето на сите ризици, како и преземање соодветни корективни активности доколку тоа е потребно.
<p>Политики и процедури за управување со ризици</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Интерни акти на Банката со кои се регулира управувањето со одделните ризици на кои е изложена: <ul style="list-style-type: none"> – Стратегија за управување со ризици; – Стратегија за справување со напади во дигиталниот простор; – Политика за управување со кредитен ризик; – Кредитна политика; – Политика за управување со ризикот од промена на каматните стапки во портфолиото на банкарски активности; – Политика за управување со валутен ризик; – Политика за управување со пазарен ризик; – Политика за управување со ликвидносен ризик; – Политика за управување со стратегиски ризик; – Политика за управување со репутациски ризик; – Политиката за управување со оперативен ризик; – Политика за идентификување и следење поврзани лица и лица поврзани со Банката; – Политика за идентификување и спречување судир на интереси; – Политика за контрола на усогласеност на работењето на Банката со прописите; – Програма за контрола и следење на усогласеноста на работењето на Банката со прописите; – Програма за спречување на перење пари и финансирање на тероризам; – Политика за управување со правен ризик;

	<ul style="list-style-type: none"> - Политика за сигурност на информативниот систем на Банката; - Процедура за работа на Дирекцијата за управување со ризици; - Процедура за спроведување на процесот за утврдување на интерниот капитал на Банката; - Процедура за вршење стрес-тестирање; - Процедура за управување со репутациски ризик; - Процедура за управување со стратегиски ризик; - Процедура за управување со оперативен ризик; - Процедура за идентификување и следење на лицата поврзани со Банката; - Процедура за работа на Одделот за спречување на перење на пари и финансирање на тероризам; - Процедура за постапување по поплаки на корисници; - Процедура за начинот на доставување на податоци до Кредитен регистар на НБРМ; - Методологија за класификација на изложеноста на кредитен ризик и пресметка на исправка на вредност/посебна резерва; - Методологија за утврдување на веројатноста и зачестеноста на промената на каматните стапки; - Методологија за утврдување на очекувана рочна структура на активата и пасивата; - Методологија за избор, следење и оцена на користени услуги од надворешни лица.
--	--

4.1. Податоци во однос на управувањето со кредитниот ризик

<p>Опис на политиката за вршење исправка на вредноста и за издвојување посебна резерва</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Банката врши класификација на изложеноста на кредитен ризик и пресметка на исправка на вредност и посебна резерва на поединчна и на групна основа. Класификација и пресметка на исправка на вредност и посебна резерва на групна основа се врши за побарувањата од физички лица кои припаѓаат во портфолијата на кредити (портфолио од дозволени пречекорувања на трансакциски сметки и портфолио на кредитни картички). • Стапката на очекувана загуба за побарувањата кои се дел од портфолијата на кредити се пресметува за секое портфолио одделно, и тоа како производ на веројатноста за ненаплата и стапката на загуба поради ненаплата. Веројатноста за ненаплата претставува веројатност изложеностите од портфолиот на кредити да добијат нефункционален статус во период од дванаесет месеци и се утврдува како повеќегодишен просек на годишни стапки на ненаплата. Банката пресметува стапка на загуба поради ненаплата за секое портфолио одделно, во согласност со одредбите дефинирани во Одлуката за управување со кредитниот ризик. • За побарувањата кои не се дел од портфолиот на кредити се врши класификација и пресметка на исправка на вредност и посебна резерва (на поединчна основа) преку утврдување сегашна вредност на идните парични текови кои ќе настанат врз основа на тие побарувања.
---	---

	<ul style="list-style-type: none"> • Износот на исправката на вредност за активните билансни побарувања на поединчна основа се утврдува како разлика помеѓу сметководствената вредност на билансните побарувања и сегашната вредност на идните очекувани парични текови врз основа на тие побарувања. Сегашната вредност на активните билансни побарувања се добива со дисконтирање на очекуваните идни парични текови по тие побарувања со употреба на ефективна каматна стапка утврдена врз основа на договорот. • Банката врши исправка на вредноста, односно издвојува посебна резерва, во рамките на следните граници: <ul style="list-style-type: none"> - Од 0% до 5% од кредитната изложеност класифицирана во категоријата на ризик „А“; - Над 5% до 20% од кредитната изложеност класифицирана во категоријата на ризик „Б“; - Над 20% до 45% од кредитната изложеност класифицирана во категоријата на ризик „В“; - Над 45% до 70% од кредитната изложеност класифицирана во категоријата на ризик „Г“; - Над 70% до 100% од кредитната изложеност класифицирана во категоријата на ризик „Д“.
Износ на изложеноста на кредитен ризик, пред и по извршената исправка на вредноста, односно по издвоената посебна резерва	<ul style="list-style-type: none"> • 7.326.327 илјади денари пред исправка на вредност/посебна резерва; • 7.173.476 илјади денари по исправка на вредност/посебна резерва.
Просечна изложеност на кредитен ризик за периодот за кој се објавува и изложеноста по одделни категории на ризик	<ul style="list-style-type: none"> • Изложеност на кредитен ризик по категории на ризик: <ul style="list-style-type: none"> • А – 6.899.279 илјади денари (94,17%); • Б – 208.567 илјади денари (2,85%); • В – 122.080 илјади денари (1,67%); • Г – 12.819 илјади денари (0,17%); • Д – 83.582 илјади денари (1,14%). <p>(во согласност со белешка 2.1.А од ревизорскиот извештај за 2017 година)</p>
Износ на достасаните кредити	<ul style="list-style-type: none"> • 21.294 илјади денари достасани редовни кредити.
Износ на изложеностите на кредитен ризик за кои е извршена исправка на вредноста, односно е издвоена посебна резерва	<ul style="list-style-type: none"> • 5.239.449 илјади денари пред исправка на вредност/посебна резерва; • 5.086.597 илјади денари по исправка на вредност/посебна резерва.
Географска дистрибуција на изложеноста на кредитен ризик – Република Македонија, земјите членки на ЕУ, земји во Европа, земјите членки на ОЕЦД (со исклучок на земјите од Европа), останати земји	<ul style="list-style-type: none"> • Република Македонија – 96,61%; • Земји членки на ЕУ – 3,39%; • Европа (останато) – нема; • Земји членки на ОЕЦД (без европските земји членки на ОЕЦД) – нема.
Секторска дистрибуција на изложеност на кредитен ризик – изложеност кон	<ul style="list-style-type: none"> • Банки – 1.166.888 илјади денари; • Други финансиски институции – 17.742 илјади денари; • Држава – 1.174.185 илјади денари; • Нефинансиски институции – 2.462.257 илјади денари; • Физички лица и трговци поединци – 2.349.691 илјади денари; • Непрофитни институции – 2.711 илјади денари; • Нерезиденти - нема.

<p>Резидуална договорна рочна структура на изложеноста на кредитен ризик (со рок на достасување до една година и над една година)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • до една година – 3.187.133 илјади денари; • над една година – 3.986.343 илјади денари.
<p>Структура на изложеноста на кредитен ризик по дејности</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Нерезиденти – 0,00% • Земјоделство, шумарство и рибарство 1,26%; • Рударство и вадење камен 0,27%; • Прехранбена индустрија 1,21%; • Текстилна индустрија и производство на облека и обувки 1,16%; • Хемиска индустрија, производство на градежни материјали, производство и преработка на горива 1,12%; • Производство на метали, машини, алати и опрема 0,71%; • Останата преработувачка индустрија 1,19%; • Снабдување со елек. енергија, гас, пареа и климатизација 0,00%; • Снабдување со вода и отстр. со отпадни води, управување со отпад и дејност за санација на околината 0,23%; • Градежништво 6,71%; • Трговија на големо и трговија на мало, поправка на моторни возила и мотоцикли 11,73%; • Транспорт и складирање 3,83%; • Објекти за сместување и сервисни дејности со храна 1,82%; • Информации и комуникации 0,04%; • Финансиски дејности и дејности на осигурување 16,52%; • Дејности во врска со недвижен имот 0,20%; • Стручни, научни и технички дејности 1,06%; • Административни и помошни услужни дејности 0,28%; • Јавна управа и одбрана; задолжително социјално осигурување 16,37%; • Образование 0,06%; • Дејности на здравствена и социјална заштита 1,32%; • Уметност, забава и рекреација 0,00%; • Други услужни дејности 0,14%; • Дејност на домаќинства како работодавци 0,00%; • Дејност на екстериторијални организации и тела 0,00%; • Физички лица 32,28%; • Трговци поединци и физички лица кои не се сметаат за трговци 0,47%. <p>За најголемата изложеност кон одделна дејност податоци за:</p> <ol style="list-style-type: none"> а) Износот на достасаните кредити: <ul style="list-style-type: none"> • Финансиски дејности и дејности на осигурување – нема; б) Износот на изложеноста за која е извршена исправка на вредноста, односно е издвоена посебна резерва: <ul style="list-style-type: none"> • Финансиски дејности и дејности на осигурување – 580.673 илјади денари; в) Износот на извршена исправка на вредноста, односно издвоената посебна резерва за идентификуваните кредитни загуби од изложеноста кон дејноста: <ul style="list-style-type: none"> • Финансиски дејности и дејности на осигурување – 1.799

	илјади денари.
Износот на преструктурираните побарувања, во согласност со Одлуката за супервизорските стандарди за регулирање на достасаните, а ненаплатени побарувања на банките	<ul style="list-style-type: none"> • 85.499 илјади денари пред издвоена посебна резерва; • 62.585 илјади денари по издвоена посебна резерва.
Движењето на исправката на вредност, односно издвоената посебна резерва во текот на извештајниот период	<ul style="list-style-type: none"> • Состојба на почетокот на периодот 31.12.2016 – 197.100 илјади денари; • Дополнителна исправка на вредност – 88.596 илјади денари; • Ослободена исправка на вредност/посебна резерва – 51.823 илјади денари; • Отписи во текот на периодот за кој се објавува – 60.057 илјади денари; • Состојба на крајот на периодот 31.12.2017 – 152.851 илјади денари.

4.2. Податоци за структурата на портфолиото за тргувanje

Структура на портфолиото за тргувanje по одделни видови финансиски инструменти со состојба 31.12.2017 година	<ul style="list-style-type: none"> • Од аспект на структурата, портфолиото за тргувanje го сочинуваат сопственички инструменти за тргувanje.
Политиките кои ги применува Банката за распоредување на одредена позиција во портфолиото за тргувanje или во портфолиото на банкарски активности	<ul style="list-style-type: none"> • Политика за управување со пазарен ризик.


4.3. Податоци во однос на управувањето со оперативниот ризик

Податоци за пристапот за пресметка на капиталот потребен за покривање на оперативниот ризик	<ul style="list-style-type: none"> • Банката пресметува капитал потребен за покривање оперативен ризик со примена на пристапот на базичен индикатор.
--	---

4.4. Податоци за капиталните вложувања на Банката

Краток опис на стратегијата на Банката за стекнување капитални делови на други правни лица	<ul style="list-style-type: none"> • Нема.
Краток опис на политиката на Банката за сметководствено вреднување на капиталните вложувања	<ul style="list-style-type: none"> • Во согласност со Сметководствените политики, Банката капиталните вложувања ги класифицира во група на Хартии од вредност расположливи за продажба. Генерално, финансиските средства расположливи за продажба последователно се мерат по објективна вредност и, во согласност со ИФРС-стандардите, промените се евидентираат во капиталот. Доколку вредноста не може соодветно да се измери, тие се мерат по набавна вредност.
Износ на капиталните вложувања и нивната класификација според видот, т.е. според тоа дали се работи за вложувања во	<ul style="list-style-type: none"> • 101.568.529 денари; • Вложувања во сопственички хартии од вредност.

сопственички хартии од вредност за кои постои активен пазар или за вложувања во сопственички хартии од вредност за кои не постои активен пазар	
Секторска структура на капиталните вложувања (капитални вложувања во банки, други финансиски институции, нефинансиски институции, нерезиденти)	<ul style="list-style-type: none"> • Нефинансиски правни лица, банки, други финансиски институции.
Кумулативен износ на реализирани добивки/(загуби) кои произлегуваат од отуѓувањето на вложувањата во текот на периодот за кој се објавува	<ul style="list-style-type: none"> • Нема.
Вкупен износ на нереализирани добивки (загуби) од капиталните вложувања	<ul style="list-style-type: none"> • Нема.





НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 15809

Скопје, 30 април 2013 година

Врз основа на член 52 од Законот за изменување и дополнување на Законот за банките („Службен весник на Република Македонија“ бр. 26/13), гувернерот на Народната банка на Република Македонија донесе

РЕШЕНИЕ

1. Точката 6 од Решението на гувернерот на Народната банка на Република Македонија со кое е издадена дозвола за статусна измена - спојување на „Тетекс - Кредитна банка“ АД Скопје и „Тетовска банка“ АД Тетово во „ТТК банка“ АД Скопје, бр. 02-14/81-2006 од 5 јуни 2006 година, се менува и гласи:

„Банката може да ги врши следниве активности:

- приирање на депозити и други повратни извори на средства;
- кредитирање во земјата, вклучувајќи и факторинг и финансирање на комерцијални трансакции;
- кредитирање во странство, вклучувајќи и факторинг и финансирање на комерцијални трансакции;
- издавање и администрацирање на платежни средства (парични картички, чекови, патнички чекови, меници);
- финансиски лизинг;
- менувачки работи;
- платен промет во земјата и странство, вклучувајќи купопродажба на девизи;
- брз трансфер на пари;
- издавање на платежни гаранции, авали и други форми на обезбедување;
- изнајмување сефови, остава и депо;
- тргување со инструменти на пазарот на пари;
- тргување со девизни средства, што вклучува и тргување со благородни метали;
- тргување со хартии од вредност;
- купопродажба, гарантирање или пласман на емисија на хартии од вредност;
- чување на хартии од вредност за клиенти;
- советување на правни лица во врска со структурата на капиталот, деловната стратегија или други поврзани прашања или давање услуги поврзани со спојување или припојување на правни лица;
- продажба на полиси за осигурување;
- посредување во склучување договори за кредити и заеми;
- обработка и анализа на информации за кредитна способност на правни лица и
- економско-финансиски консалтинг“.

2. Со донесувањето на ова решение, ставот 2 од точката 2 од Решението на гувернерот на Народната банка на Република Македонија бр. 7915 од 9

декември 2008 година и точките 3 и 4 од Решението на гувернерот бр. 5042 од 27 јули 2010 година престануваат да важат.

Образложение

Со член 5 од Законот за изменување и дополнување на Законот за банките („Службен весник на Република Македонија“ бр. 26/13) се извршила измена во член 7 став 1 од Законот за банките („Службен весник на Република Македонија“ бр. 67/07, 90/09 и 67/10), односно во делот на активностите коишто може да ги врши банка. Со измените се менуваат називите на некои од досегашните финансиски активности и се даваат нови активности.

Согласно со член 52 од Законот за изменување и дополнување на Законот за банките, Народната банка по службена должност, без поднесување барање од банките, ќе ги усогласи дозволите за основање и работење на банките во делот што се однесува на финансиските активности, во рок од шест месеци од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Во точка 6 од Решението со кое е издадена дозвола за статусна измена - спојување на „Тетекс - Кредитна банка“ АД Скопје и „Тетовска банка“ АД Тетово во „ТТК банка“ АД Скопје, бр. 02-14/81-2006 од 5 јуни 2006 година, се наведени финансиските активности коишто може да ги врши Банката. Во 2007 година, со Решението на гувернерот на Народната банка на Република Македонија бр. 4/4944 од 9 август 2007 година на Банката ѝ е издадена согласност да врши услуги брз трансфер на пари. Со Решението на гувернерот на Народната банка на Република Македонија бр. 7915 од 9 декември 2008 година е изменета точката 6 од Решението со кое е издадена дозвола за статусна измена - спојување на „Тетекс - Кредитна банка“ АД Скопје и „Тетовска банка“ АД Тетово во „ТТК банка“ АД Скопје, односно направено е усогласување на финансиските активности коишто може да ги врши Банката согласно со Законот за банките. Дополнително, со Решението на гувернерот на Народната банка на Република Македонија бр. 5042 од 27 јули 2010 година, во финансиските активности коишто може да ги врши Банката е додадена и активноста „купопродажба, гарантирање и пласман на емисија на хартии од вредност“.

Имајќи го предвид наведеното, како и најновите законски измени во делот на финансиските активности и обврската за усогласување на дозволите за основање и работење на банките во делот на финансиските активности, се одлучи како во диспозитивот на ова решение.

ПРАВНА ПОУКА:

Незадоволната страна може да поднесе тужба до Управниот суд, во рок од 30 дена од денот на приемот на ова решение.

Гувернер
Димитар Богов

